

**За издавачот:**  
Проф. д-р Велимир Стојковски, ректор на Универзитетот  
„Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

**XXXIX научна конференција**  
на МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР  
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

**Редакциски одбор:**  
проф. д-р Елена Петроска

акад. Влоѓимјеж Пјанка  
акад. Рина Усикова  
акад. Виктор Фридман  
проф. д-р Бранко Тошовик  
проф. д-р Максим Карапиловски  
Благица Велјановска

**Јазична редакција:**  
М-р Лилјана Пандева

**Компјутерска обработка:**  
БороГрафика

**Печати:**  
БороГрафика

**Тираж:**  
300 примероци

**УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“**  
**МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**

**XXXIX НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА**  
**НА МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР**  
**ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА**  
(Охрид, 20-21 јуни 2012 година)

**ЛИНГВИСТИКА**

СИНТАКСИЧКАТА ВАРИЈАНТА  
И КАРАКТИРИ  
НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Скопје, 2013

- Hansen, B. (2010): Constructional Aspects of the Rise of Epistemic Sentence Adverbs in Russian, in: Hansen, B. / Grković-Major, J. (ed.): *Diachronic Slavonic Syntax. Gradual Changes in Focus*. Wiener Slawischer Almanach, Sonderband 74, 75-86.
- Kampf, V., Wiemer, B. (2011): Inventarisierung und Analyse lexikalischer Evidenzialitätsmarker des Bulgarischen: Adverbien, Partikeln und Prädikative (Teil I). *Zeitschrift für Balkanologie* 47-1, 46-76.
- Letuchiy, A. (2010): Syntactic change and shifts in evidential meanings: five Russian units. *STUF (Language Typology and Universals)* 63-4 (= special issue on *Database on evidentiality –markers in European languages*, ed. by B. Wiemer and K. Stathi), 358-369.
- Lichtenberk, F. (1991): Semantic Change and Heterosemy in Grammaticalization. *Language* 67, 475-509.
- Petroska, E., Wiemer, B. (2012): *Mora da* as a marker of evidentiality in South Slavic Languages, talk at München LMU, 11.-12.05.2012: *Modalität und ihre Ausdrucksformen / Modes of Modality*.
- Wiemer, B. (2008): Lexikalische Markierungen evidenzieller Funktionen: zur Theoriebildung und empirischen Erforschung im Slavischen. In: Wiemer, B., Plungjan, V.A. (Hgg.): *Lexikalische Evidenzialitätsmarker in slavischen Sprachen*. München, Wien, 5-49. (= *Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband* 72).
- Wiemer, B., Stathi, K. (2010): The database of evidential markers in European languages. A bird's eye – view of the conception of the data base (the template and problems hidden beneath it). In: Wiemer, B., Stathi, K. (eds.): *Database on evidentiality markers in European languages* (= *STUF* 63-4), 275-289.
- Willet, T. (1988): A cross-linguistic survey of the grammaticalization of evidentiality. *Studies in Language* 12, 51-97.
- Topolinska, Z. 2008. Factivity as a Grammatical Category in Balkan Slavic and Balkan Romance. *Z Polski do Macedonii: Studia Jezykoznawcze, Problemy predikacji*, 1. Krakow: Lexis.

УДК 821.163.3.09 Конески, Б. : 811.163.3'367.332.2

**Бранко Тошовик  
Емилија Бојковска**

**ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ПРИСВОЈНОСТА  
ВО (ОДНОС НА) ИМЕНСКАТА СИНТАГМА  
КАЈ БЛАЖЕ КОНЕСКИ**

**1. Вовед**

Во овој труд се разгледуваат морфосинтаксичката и стилската варијантност во изразувањето на присвојноста во (однос на) именската синтагма во творештвото на Блаже Конески. По определбата на предметот на истражувањето (т. 1.), следува прегледот на потврдите со присвојно значење во творештвото на Конески (т. 2.), која завршува со заклучните согледувања (т. 3.). Потврдите потекнуваат од првиот електронски корпус на македонскиот јазик „Гралис-мак“, кој на 28 февруари 2013 содржеше 308 наслови на дела од Конески, и тоа: 270 поетски, 17 прозни дела (раскази), 12 прозни записи, 5 есеи, 4 забелешки (сп. Тошовик/Бојковска 2013)<sup>1</sup>.

Во овој труд се разгледува експлицитно, т. е. лексички изразената присвојност во рамките и во однос на именската синтагма. Според тоа, присвојноста, општо земено, опфаќа:

<sup>1</sup> Корпусот „Гралис-мак“ се изготвува во рамките на проектот „Моно- и мултилингвален електронски корпус на македонскиот јазик“, кој го спроведува Институтот за славистика при Универзитетот „Карл Франц“ во Грац, Австрија. Во проектот учествува и Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. Првиот автор на овој труд е раководител на проектот, а коавторката е национална координаторка.

<sup>2</sup> Најголемиот дел од корпусот се состои од творештвото на Конески, што треба да се гледа во контекст на неговото значење за македонскиот јазик, неодамнешното одбележување на 90-годишниот јубилеј од неговото раѓање и Првиот меѓународен „Гралис“-симпозиум: *Поетикаша, сийилистикаша и лингвистикаша на шексиовије од Блаже Конески во коријусот „Гралис“* (Грац, 30-31 март 2012), кој претставува прв симпозиум за Конески одржан во странство.

сопственост (*двороӣ на соседиӣ*), припадност (*родниниӣ на соседиӣ*) и партитивност (*една йоловина од двороӣ*)<sup>3</sup>. Надвор од предметот на истражување се случите на т. н. имплицитна присвојност, каде што тој однос произлегува од реченичниот (или од поширокиот) контекст и не е изразен со конструкција што има примарно присвојно значење:<sup>4</sup> *Го з азна на ногаӣ.; Ja йо гледна в лице.; Ja файти за рака.; Ме боли  лаваӣ.; Удри со  лаваӣ в sug.*<sup>5</sup>

Гореопределениот опсег на присвојноста во овој труд главно се изразува со синтаксички функции што се класификуваат со анафоризација на присвојната конструкција и со парофразирање на именската синтагма што содржи присвојна конструкција, со истозначна или близкозначна реченица:

- присвоен атрибут: *книгаӣ на/од Јанко, Јанковаӣ книга, брай мӯ (на Јанко)*  
*Јанко има/поседува книга. Јанко има брай.*  
*н говайаӣ книга, н говиӣ брай*

Надредената именка на присвојниот атрибут ја изразува „сопственоста“, а атрибутот обично изразува лице што поседува нешто материјално или е во близок однос со друго лице.

- атрибут на припадност: *селоӣ на/од Јанко, Јанковоӣ село*  
*Јанко му  риа а на селоӣ/живее во селоӣ.*  
*н говоӣ село*
- партитивен атрибут: *една чейврйина ог  радоӣ; sugоӣ на/од ку айа*  
*Чейврйинайа е дел ог  радоӣ. Sugоӣ е дел ог ку айа.*  
*една н гова чейврйина; н зиниӣ sug*

Партитивниот атрибут изразува целина или множество, а надредената именка го именува делот или подмножеството.

- присвоен датив (*My ja go ре ракайа/облекайа на човекоӣ*).  
*?Ja go ре н говайаӣ рака.*<sup>6</sup> *Ja go ре н говайаӣ облека.*

<sup>3</sup> Надредената именка во примерите е подвлечена, а присвојната конструкција е прикажана со масни букви.

<sup>4</sup> За посесивноста во македонскиот и во англискиот јазик, вклучувајќи ја и имплицитната, в. Митковска (2005).

<sup>5</sup> Во врска со ваквите примери, освен последниот, некои автори говорат за присвоен акузатив (сп. за германскиот јазик Дуден 1995: 219, 672). Во македонскиот јазик би можело да се говори за присвоен директен објект. По аналогија на оваа терминологија, во последниот пример би станувало збор за присвоен номинатив, т. е. субјект.

<sup>6</sup> Знакот ? означува конструкција што е само условно прифатлива, со знакот \* се обележени граматички или значенски неприфатливи конструкции.

Присвојниот датив зависи од значењето на именската синтагма (која обично изразува дел од телото или значајна сопственост) и од нејзината синтаксичка функција (која претставува субјект: *My  а а косаӣ.*; директен објект: *My ja  ойс рижи косаӣ.*; предикатив: *Toj мӯ е роднина.*; насочувачка/пространствена определба: *My се фрли во  ре грайка. Дейш о   зас а в раце.*, а не се јавува, на пример, со именка во рамките на предлошкиот објект: \**Toj   се сре на со  рија елой.*), туку: *Toj се сре на со нејзиниӣ  рија ел.*). Со оглед на тоа што наведените синтаксички функции на именската синтагма се втемелени во глаголската валентност, зависноста на присвојниот датив од синтаксичката функција на именската синтагма всушност претставува негова зависност од валентноста на глаголот. Тоа значи дека присвојниот датив е конструкција што зазема средишно место меѓу атрибут на именка и реченичен сегмент (реченичен член). И покрај тоа, тој овде се приопштува кон атрибутите.

Присвојниот датив го истакнува интегритетот на телото на „сопственикот“ или неговиот близок однос спрема „сопственоста“. При анфоризацијата со присвојна заменска придавка се губи оваа претстава, па делот од телото, одн. „сопственоста“ се претставуваат изделияни од „сопственикот“. Затоа тие не се секогаш (целосно) значенски прифатливи или доведуваат до значенски разлики: *My  а а косаӣ.* → \**Н говайаӣ коса  а а.*; *My се майтай мисли е.* → \**Н гови е мисли се майтай.*; *My ja go ре ракайа.* → ?*Ja go ре н говайаӣ рака.*<sup>7</sup>; *My ja go ре облекайа.* → *Ja go ре н говайаӣ облека.*<sup>8</sup>

Неопходни се две разграничувања: меѓу присвојниот и партитивниот атрибут кога станува збор за дел од целина, и меѓу присвојниот атрибут и присвојниот датив, кога се работи за лица во близок однос. Првото разграничување се илустрира со примерите од типот:

### *вра айаӣ на ку айа ракайаӣ на девојкайа*

кои можат да се класификуваат како присвоен атрибут и како партитивен атрибут, што се гледа од парофразите:

<sup>7</sup> Синтагмата со присвоен атрибут може да се однесува, на пример, на лице во бесознание или на починато лице (сп. за германскиот јазик, Енгел 1996: 631).

<sup>8</sup> Конструкцијата со присвоен атрибут може, на пример, да укажува дека лицето не ја носи облеката во тој момент, додека присвојниот датив упатува на спротивната ситуација (сп. за хрватскиот јазик Матасовиќ 2002: 156, според кого присвојниот датив е типична конструкција што изразува неотуѓива сопственост).

*Куќата има врати.* и: *Врати е дел од куќата.*  
*Девојката има рака.<sup>9</sup>* и: *Раката е дел од девојката.*

Во овој труд се врши разграничување на следниов начин: случайте во кои се работи за нешто живо, пред сè за лице (но и за збирни поими што имплицираат лица: *град, скаутски вод, па дури и куќа итн*), се вбројуваат во присвојниот атрибут, бидејќи лицето се смета за „сопственик“, а другите случаи се приопштуваат кон партитивниот атрибут бидејќи она што е неживо претставува само целина, но не и „сопственик“.

Второто разграничување, кое се однесува на присвојниот атрибут и на присвојниот датив, се разгледува на примерот:

*Дојде браќи му (на Јанко).*

Ваквите примери, кои означуваат лица во близок однос, овде се вбројуваат кон присвојниот атрибут, макар што тие ја содржат кратката дативна личнозаменска форма, која е израз на присвојниот датив (сп. *Му ја лечеа раната на Јанко*). Минова-Гуркова (2000: 60, 114, 206), впрочем, ги смета овие конструкции за присвоен датив. Разликите меѓу присвојниот атрибут и присвојниот датив се состојат во следново: присвојниот атрибут обично стои зад надредената именка (*?На Јанко дојде браќи му.*), тој се анафоризира со присвојна заменска придавка (*неговиот браќи*), неговата појава не зависи од синтаксичката функција на надредената именка (која може да стои и во индиректен објект: *Му дадовме џодарок на браќи му на Јанко.* и) која е обично нечленувана<sup>10</sup> и претставува родничко име, додека присвојниот датив има променлива и дистантна позиција во однос на надредената именка (*На Јанко му ја лечеа раната.*), неговата анафоризација со присвојна заменска придавка не е секогаш семантички прифатлива (в. г.), неговата појава зависи од синтаксичката функција на надредената именка (која не се јавува, на пример, во индиректен објект), а со тоа и од валентноста на глаголот, надредената именка е обично членувана<sup>11</sup> и најчесто именува дел од телото или близка сопственост.

Со оглед на тоа што примерите од типот *браќи му (на Јанко)* не ги исполнуваат критериумите на присвојниот датив, тие се

<sup>9</sup> Во врска со семантичката прифатливост на ваквите парофрази, в. Тополињска 1974: 22.

<sup>10</sup> За примерите со членувана именка в. Конески 1976: 337.

<sup>11</sup> Надредената именка се јавува нечленувана во состав на прилошки синтагми, обично со пространствено значење, кои при едносложни или двосложни именки претставуваат акцентски целости: *Му се качи на глава.* (сп. Корубин 1990: 224 и натаму).

сметаат за присвоен атрибут и покрај тоа што ја содржат кратката дативна личнозаменска форма.

Присвојниот атрибут *Дојде браќи му (на Јанко)*, може да се трансформира во присвоен датив: (*На Јанко*) *му дојде браќи*., но во тој случај лицето означено со присвоен датив може да се толкува и како „примач на гостинот“, додека во првиот пример таа содржинска компонента не е изразена.

## 2. Присвојноста кај Блаже Конески

Во рамките на секоја атрибутска класа се разгледуваат спецификите на изразната форма и на стилот. Особено внимание им се обрнува на изразните средства што ги надминуваат границите на вообичаениот јазичен израз и што претставуваат стилска карактеристика на Блаже Конески.

### 2.1. Присвоен атрибут

Овој атрибут се изразува со следниве конструкции:

- на-синтагма

*На ширината џодог куќата на шејка му џоставен е рингишаш* (ПРОЧКА, 215/216).

*Станој го изнајдоа најосле на самиот крај на градот,* [...], *во кукарчето на нивниот земјак,* [...] (ЗАКЛАНО КРУВЧЕ, 283).

[...] *неговиот коњ* [...] *е врзан и сведен до бедната улога на пион заг кој се зајскрива кралот* (ПОТЕЗ, 235).

[...] *а в рака носеше џроаљесто знаменце со извезен елен - амблем на нашиот вод* (ЧЕВЛИ, 246).

*Но тој се лажеше, зашто не ги познаваше неумолимиите закони на љубовта,* [...] (ЉУБОВ, 260).

*Првиите генови уште му излегуваше живо џред очи* дикот на Лила, [...] (ЉУБОВ, 264).

– *од-синтагма<sup>12</sup>*

*Под името од Коча најшиша ушите Скотје, а после то ја одис-  
тиши малице најшишаното и то гледаше ошкосо* (КРЧМИТЕ, 327).

*Оштаде се јокажса стапканата фигура од кметскиото*  
(КРЧМИТЕ, 324).

– присвојна релативна придавка

[...] *штоа не водеше никаква смешка за кукниот рег*, [...] (ЧЕВЛИ, 246).

[...] *нашиот скаутски вод „Елен“, [...] се утайуваше на  
практична обука в йоле* (ЧЕВЛИ, 246).

*Зар не можеле да ми ги дадат простиот стариоте Баневи  
чевли, [...]* (ЧЕВЛИ, 257).

*Љубовта на стариот Соколе Кийро се зароди шокму овде,  
пред Боцевата берберница, [...]* (ЉУБОВ, 259).

[...] *штој [Петре] следи намршено и сиотаено [...] каде ќе  
се утайи Богдановојто девојче* (ПЕСНА, 44).

[...] *и се мачат да ги подведат најновите извеснија иод  
боговдохновениите предвидувања на Ойкровение Јоаново,*  
[...] (ЉУБОВ, 267).

*Бев џепокласник, „ијакомец“ во еден државен ингерент*  
(ЧЕВЛИ, 245).

*И, со денови, од гумно на гумно молитви читаше, | збирајќи  
за свештешкој само ќеница: | „Јочмен и ’рж — шака им велеше — |  
не мелет Свети Јовановата воденица“* (Свети Спиридоне нови,  
301).

– присвојна заменска придавка

[...] *главната улога во тоа му се јадна на мојот десен јалец*  
(ЧЕВЛИ, 249).

*Сигурно имаше во тоа нејзин јасен* (ЧЕВЛИ, 255).

*Не верува Соколе дека во друга би се нашла шаква сила да ја  
расправожи нејзината душа* (ЉУБОВ, 260).

*На челото газеше нашиот водник* Бане (ЧЕВЛИ, 246).

*Ја гледаш еднаш говедарката наша, - се јави зад Коча  
звечливото ѓлас од бабата* (КРЧМИТЕ, 315).

<sup>12</sup> Корубин (1969: 66) му дава предност на предлогот *на* (во однос на предлогот *од*) кога станува збор за присвојност во потесна смисла, за вистинска сопственост. За значенските нијанси на овие предлози в. фуснота 14.

*Саѓи се кафитеа од образите и од планките нивни, а ги  
следуваше нечуен шетош - пройаѓаме! пройаѓаме!* (КРЧМИТЕ,  
333).

*Но оној blaž и шолку кројок изглед на Пискулиева [...] ja  
сломи коравата душа негова* (ЗАКЛАОНО КРУВЧЕ, 283; в.т.  
2.4.).

– кратка дативна личнозаменска форма<sup>13</sup>

*По неколку дена браќучеди му ја доведеа Гица во дворот кај  
Мико* (ЧЕВЛИ, 255).

*Јаболкницаата во юстиот му двор* (СЕЌАВАЊЕ ЗА ГОРЕТА,  
273).

– кратка дативна личнозаменска форма и *на-синтагма*

*На средсело ги видов браќучеди му на Мико, [...]* (ЧЕВЛИ,  
255).

*Пред вратата ја ојчекориле клупата и играат шах слетиот  
Саве и син му на Боцеја, Миланче* (ЉУБОВ, 266).

*Мајка му на Мико, [...] забележи: „Се чудам, деше, како што  
дале олку големи чевли, како тројчиња* (ЧЕВЛИ, 254).

*Го познавам браќучец и на другана, [...]* (ЉУБОВ, 270).

[...] машково и е браќучец на другарка и (ЉУБОВ, 272).

– детерминаторот/релативна заменка *чиј*

*Чија ли е душа огнешта?* (ОЈ ЛОЗЛЕНО, 224).

*Лево или десно од себе | тој чувствувајме со денови |  
феерично тој присуствува на штоа | го чии усни сме се добиреле, [...]*  
(ДОПИР, 113)

– синтагма *на кој/које* во релативна реченица (наместо:  
*чиј/чија*)

*Оној, зад џелките на кој требаше да се движам, беше  
Бане, водникот на скаутскиот вод „Елен“* (ЧЕВЛИ, 249).

*Ми произведуваше штоа вичетиок на нешто глабоко,  
сериозно, до смислата на кое мојот ум уште не може да  
проникне* (ЧЕВЛИ, 251).

<sup>13</sup> Во народниот јазик се среќаваат и изразите *шапко ми мој, мајка ми моја итн.*,  
во кои присвојната заменска придавка е редундантна (Конески 1976: 337;  
Минова-Ѓуркова 2000: 114).

## 2.2. Паритивен атрибут

Овој атрибут се јавува во следниве изразни форми:

- на-синтагма

*Се оиира со ѣрбої ѣреку наслоної на столицайта, замижува малку и мисли: [...] (ПОТЕЗ, 237).*

*На демонстрационайта шабла наїтисої „Црниої ѣредава“ ѣо обесуваїш ѣокму на враїої на неговайта кралица (ПОТЕЗ, 239).*

*Кайакої на сандачеїто е оїворен, [...] (ПРОЧКА, 217).*

*Тоїаш ѣройивничкиої лауфер осїтанува на срединаїта на шаблатиа без да биде штиштен од свооїй љешак (ПОТЕЗ, 236).*

*Неколку дена ђие ѳи креистосуваа улиците на ѣрагої, баражи сїан (ЗАКЛАНО КРУВЧЕ, 282).*

*Јас насеїтувам дека една ѣрозна лишка | се кашка во калїта на дноїто на бунарої, [...] (НАД СЕКНАТИОТ БУНАР, 10).*

*Во йочейоکої на август, чиїаше Соколе, шаму се ѣриредувал соколски слеї (ЉУБОВ, 265).*

*Оддалеку се ирвениаї ирейовиї на кукарчеїто, наїравено среде лозје (ЉУБОВ, 274).*

- *ог-синтагма*<sup>14</sup>

*Тој беше заїазил веќе во вїоратиа деџенија од своите аѓрономски студии (КРЧМИТЕ, 281).*

*Тој бурична во внаїрешиої уеб од їалїоїто [...] (КРЧМИТЕ, 323).*

*Неговайта несїрїливосї лесно се објаснува: во юоследниої ред од салатиа ѩо чека девојче, [...] (ПОТЕЗ, 235).*

*Мајсторої [...] и ѩо осїава [їисмоїто] да лежи на рабої од масичеїто (ПОТЕЗ, 236).*

*[...] а баш мојайта десна нога беше обосена штолку, што скоро целиої ѣреден дел од ѓонот оїшадна (ЧЕВЛИ, 247).*

<sup>14</sup> Според Корубин (1969: 66 и следн.; 1990: 202 и натаму), предлогите *на* и *од* комутираат кога се изразува дел од целина, со различни значенски нијанси: кај првиот предлог сè уште се назира пространственото значење, а кај вториот – аблативното.

*Усна хармонико | од кийариси во ѣусїй ред, | ѩи како да шумолии ѣроза | што се ѣренесува | йонаїтаму | на сейта нежна расїїштелносї, | на крилјата од йттициї, | на којсаїта од живоїтниї, | на нојсетео од скриено штурче, | и на синевината од небоїто | [...] (ЗНАМЕЊА, 34).*

*Но сейак осїана шака, малице расчекорен, на срединаїта од салатиа, заїгедан неодредено (ИЗЛОЖБА, 221).*

- присвојна релативна придавка

*[...] излегува малайта колона од инїернатскаїта враїта, [...] (ЧЕВЛИ, 246).*

*Некои униформисани началници, [...], влеѓуваа и излегуваа одвреме низ дворишната враїта на участокот (ЗАКЛАНО КРУВЧЕ, 285).*

присвојна заменска придавка

*Сум заборавил дека шаа куќа е на аголот. | Сум заборавил колку неуѓеден бил нејзиниої влез (По многу години, 13).*

- детерминаторот чиј

*И моїїе ѻрви ѣгодини на учениче, на шест леїта, | и мојайта ѻрва Светла Сава | во дворої на шаа исїта црква, | чие клейало | штолку чисїо | ушие во сїоменот оѓсвонува, [...] (ЦРКВА, 88).*

## 2.3. Атрибут на припадност

Експеријирани се примери со:

- присвојна релативна придавка

*Оној, заг ћлекиї на коѓо ѻребаше да се движам, беше Бане, водникот на скаутскиот вод „Елен“ (ЧЕВЛИ, 249).*

- присвојна заменска придавка

*По неколку дена се разбра дека Лила се свршила за некој доктор од нејзиниої ѣраџ (ЉУБОВ, 280).*

*[...] нашиої скаутски вод „Елен“, [...], се уїаїтуваше на ўракиїчна обука в ѕоле (ЧЕВЛИ, 246).*

*[...] а в рака носеше ѻроаїлесїто знаменце со извезен елен - амблем на нашиої вод (ЧЕВЛИ, 246).*

*Еїе што ѻрави нашиата школа (ИЗЛОЖБА, 221).*

„Солидни~~ите~~ темели на нашата културна заедница се само иозийивни~~ите~~ принципи на Христовата етика [...]“ (ЧЕВЛИ, 250/251).

Јас бев ревносен учесник во неа и во мојата екија го земав секогаш месито на десен халф (ЧЕВЛИ, 248).

#### 2.4. Присвоен датив

Присвојниот датив ги покажува следниве изразни форми:

– удвоена на-синтагма

*A йак на Пискулиев агрономијата му стана живојтен йозив* (ЗАКЛНО КРУВЧЕ, 294).

[...] но зошто нејќеше да ѝ иоѓледа на виситинајта в очи [...] (ЉУБОВ, 271).

*Во некое село, му ја изгореле на еден стап домаќин куќата [...] (ОГАН, 72).*

[...] коѓа [раскажувачот] забележа во својот коменијар дека огледањето на огнот на стариот му се бреела душајта, [...] (ОГАН, 72).

– удвоена долгa личнозаменска форма

*Низ борба нему му мина шапот, | и заден йоѓлед му шутка згасна | ко звезда јасна заг шемен врв (МОСТОТ, 24).*

[...] а нему му бувшаа слейоочниције (КРЧМИТЕ, 328/329).

– кратка личнозаменска форма

*Моја крвица беше што не се јавив веднаш кај восити~~шачој~~, га барам да ми се йоѓраваш чевлијте (ЧЕВЛИ, 245).*

[...] на колкој му шупкаше скаутски нож, [...] (ЧЕВЛИ, 246).

[...] на уснијте ќе ѝ се јави една шолку лека и шолку занесена усмевка, [...] (ЧЕВЛИ, 253).

[...] и штој најло си ја йрибира раката (ПОТЕЗ, 235/236).

Прстите неусетно му штрейешаш, но штој е смирен (ПОТЕЗ, 237).

Ноктијите ѝ се јарко маникирани, [...] (ПРЕЧЕК, 228).

[...] а оние ирни очи им горај, им свејкаш (ПОТЕЗ, 234).

Og носот и од забијте му шечеше крв (ЗАКЛНО КРУВЧЕ, 287).

[...] шутка им беше и шторетичето, [...] (ЗАКЛНО КРУВЧЕ, 291).

*На мојве раце дешето расна, | му бев јас шапкo брзикен и цирко [...] (МОСТОТ, 23).*

[...] Душата му знае како му е [...] (ПРЕОБРАЗБА, 265).

[...] штој е веке сосем клатнаш, браџичето му се стапува со носот, [...] (ПОУКА, 75).

*Го држеше надежта дека може, коѓа мине пред Боцевата берберница, да ѝ исладне случајно нешто од чантијата [...] (ЉУБОВ, 261).*

– морфолошки изразен датив

*Свeтии Јовану* штоа се конације | сосе лeјa ирков, | сосе камбанарија, [...] (СВЕТИ СПИРИДОНЕ НОВИ, 303)

*За чистајта живој, | за штудој, за зборој, | на најчесно место го йогребаа — | Свeтии Јовану во дворој (СВЕТИ СПИРИДОНЕ НОВИ, 303).*

Како што беше кажано во т. 1. замената на присвојниот датив со присвоен атрибут не е секогаш значенски прифатлива бидејќи тогаш не доаѓа до израз интегрираноста на делот во телото на „сопственикот“, одн. тесната врска меѓу „сопственоста“ и „сопственикот“, сп. Душата му знае како му е (в. г.), наспрема: - ?Нејзината душа знае како му е.

Меѓутоа, кај Конески има и примери со присвоен атрибут, во кои постојат граматички и значенски услови за појава на присвојниот датив (в. т. 1.):

[...] а ѕравиој шојез намерно се крие од него, како што се крие шалаво деше заг србој на други деца на одморој во школскиот двор (ПОТЕЗ 37).

[...] молив со којшто шишувала нејзината рака (ЉУБОВ, 261).

*Лицето* на старатата е цирко, сейто како найукана земја (ПРОЧКА, 218).

[...] а баш мојата десна нога беше обосена шолку, што скоро целиот преден дел од ѓонот ојтиадна (ЧЕВЛИ, 247).

[...] чувајував некаква крвица дека можеби заради мене, [...] штој ѓи ѓуби своите нови чевли (ЧЕВЛИ, 251).

Следуваат трансформации на наведените примери од Конески во конструкции со присвоен датив:

[...] а *правиоӣ* йоӣез намерно се крие од него, како што им се крие шалаво дейќе *заг ёрбоя на други деца* на одморот во школскиот гвор.

[...] молив со којшто ѝ ишиувала *ракаӣа*.

*На сӣараӣа лицеӣо* ѝ е сироѓо, сейќо како найукана земја.

[...] а баш десната *нога* ми беше обосена шолку, што скоро целиот ѹреден дел од ѡноӣ оїйадна.

[...] чувсийував некаква крвица дека можеби заради мене,  
[...], штој си ѳи ѡуби нови *чевли*.

Споредбата меѓу извornите и трансформираните примери укажува на гореспоменатата суптилна значенска разлика: додека во конструкциите со присвоен датив во преден план е лицето кому му припаѓа „сопственоста“, која е обично дел од телото или значаен предмет, во примерите со присвоен атрибут, во центарот на вниманието е „сопственоста“. Во зависност од контекстот, Конески се служи со едната или со другата конструкција.

Овој стилски белег на Конески е особено силно изразен во следниов пример, каде што дури и душата на човека прикажана како „опредметена“ и изделена од „сопственикот“ (в. т. 2.1.):

*Но оној blaг и шолку кроїток изѣлег на Пискулиева [...] ja сломи коравайта душа нёгова* (ЗАКЛАО КРУВЧЕ, 283).

Слични примери има и во поезијата, каде што јазичниот израз задоволува и други естетски критериуми.<sup>15</sup>

## 2.5. Повеќезначни конструкции

Во оваа точка се илустрираат некои конструкции, во кои контекстот остава можност за различни толкувања:

– партитивен или класификувачки/квалитативен атрибут:

*Некои униформисани началници, [...], вледуваа и изледуваа од време навреме низ дворишната вратиа на участокот* (Заклано крувче, 285).

*Носев ушие куси йанйолони, [...] иако ми следуваше интегралска униформа* (ЧЕВЛИ, 245).

<sup>15</sup> Сп.: *На мојве раце* дейќето расна, | му бев јас штайко ёрижен и сироѓ | [...] (Мостот, 23).

Парафразата и анафората гласат:

*Дворишната вратиа е дел од участокот*. (парафраза на партитивен атрибут)

*шаквайта вратиа* (анафора на класификувачки/квалитативен атрибут)

- партитивен или пространствен атрибут  
*Кайакот на сандачето* е оїворен, [...] (ПРОЧКА, 217).

Парафразите гласат:

*Кайакот е дел од сандачето*. (парафраза на партитивен атрибут)

*Кайакот е на/врз сандачето*. (парафраза на пространствен атрибут)

Поради разграничувањето меѓу партитивниот и присвојниот атрибут, образложено во т. 1., овде не се разгледува присвојниот атрибут, кој од значенски аспект исто така може да се земе предвид: *Сандачето има кайак*.

- атрибут на припадност, квалитативен атрибут или присвоен атрибут

*Оној, заг ѹлекиите на кого ѹребаше да се движам, беше Бане, водникот на скаутскиот вод „Елен“* (ЧЕВЛИ, 249).

Повеќезначноста се гледа од трансформациите:

*Скаутите му ѹријагааи на водот*. (парафраза на атрубут на припадност)

*шаквиот вод* (анафора на квалитативен атрибут)

*Скаутите имаат вод*. (парафраза на присвоен атрубут)

- присвоен датив или датив на полза:

*Сеѓа ми се ѹраваи чевли* (ЧЕВЛИ, 253).

Разликата ја илустрираат следниве парофрази:

*Сеѓа се ѹраваи моите чевли*. (парафраза на присвоен атрибут)

*Сеѓа се ѹраваи чевли за мене*. (парафраза на датив на полза)

- присвоен датив или датив на штета

*Го држеше надежија дека може, кога мине ѹред Боцевайта берберница, да ѝ исїадне случајно нешто од чаништата* [...] (ЉУБОВ, 261).

Можни се парофразите:

*Го држеше надеждата дека може [...] да исчадне случајно нешто од нејзината чанија* (парофраза на присвоен датив)

*Го држеше надеждата дека штоа може [...] да исчушти случајно нешто од чанијата* (парофраза на датив на штета)

Тука спаѓа и примерот:

*Во некое село, му ја изгореле на еден стапар домаќин куканија [...]* (ОГАН, 72).

Парофразите гласат:

*Во некое село, ја изгореле на еден стапар домаќин куканија/ја изгореле нејзината кука* (парофраза на присвоен датив)

*Во некое село ја изгореле куканија на штета на еден стапар домаќин* (парофраза на датив на штета)

### 3. Заклучок

Во оваа точка се набележуваат спецификите на конструкциите со присвојно значење кај Конески, кои во поезијата се среќаваат почесто отколку во прозата.

Во врска со присвојниот атрибут изразен со кратката лично-заменска форма и со *на*-сингтагма при имиња на лица во близок однос со лицето изразено со присвојниот атрибут, се забележува употреба на имиња на лица во множинска форма, макар што вака изразениот присвоен атрибут е карактеристичен за роднински имиња во еднина:

*На средсело ги видов брашучеди му на Мико, [...]* (ЧЕВЛИ, 255).

Вообичаената конструкција гласи:

*На средсело ги видов брашучечите на Мико, [...].*

Кратка личнозаменска форма се среќава кај атрибуирана именка што не именува лица во близок однос (в. т. 3.1.):

*Јаболкницаја во јустојија му двор* (СЕЌАВАЊЕ ЗА ГОРЕТА, 265).

Со ваква именска сингтагма обично се користи присвојна заменска придавка:

*Јаболкницаја во нејзинија јустојија двор.*

Присвојната заменска придавка стои зад надредената именка, наместо, како што е вообичаено, пред неа (в. т. 3.1.):

*Ja гледаш еднаш говедаркаја наша, - се јави зад Коча звечливијој ѕлас од бабаја* (КРЧМИТЕ, 315).

*Саги се кафитеа од образите и од планките нивни, а ги следуваше нечуен шејој - йројајаме! йројајаме!* (КРЧМИТЕ, 333).

Особено карактеристични се формите со морфолошки изразен датив, кои се среќаваат во поезијата (в. т. 3.4.):

*Светии Јовану џоа се конаките | сосе леја црков, | сосе камбанарија,* [СВЕТИ СПИРИДОНЕ НОВИ, 303]

*За чистаја живој, | за џрудој, за зборој, | на научено место го йогребаа — | Светии Јовану во дворој* (СВЕТИ СПИРИДОНЕ НОВИ, 303).

Анализата покажа дека кај Блаже Конески се среќаваат карактеристични изразни форми на присвојноста што претставуваат белег на неговото творештво.

### БИБЛИОГРАФИЈА:

#### Единици на кирилица:

Конески, Блаже (1976): *Граматика на македонскиот литературен јазик.* Дел I и II. Скопје: Култура.

Корубин, Благоја (1969): *Јазикот наши денешен.* Скопје: Наша книга.

Корубин, Благоја (1990): *На македонско граматички теми.* Скопје: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“.

Минова-Ѓуркова, Лилјана (2000): *Синтакса на македонскиот становдарден јазик.* Скопје: Магор.

Мирковска, Лилјана (2005): *Изразување јосесивноста на ниво на именската сингтагма во македонскиот и во англскиот јазик* (докторска дисертација). Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет Блаже Конески – Скопје.

Тополињска, Зузана (1974): *Граматика на именската фраза во македонскиот литературен јазик. Род број и јосоченост.* Скопје: Македонска академија на науките и уметностите.

Тошовиќ, Бранко/Бојковска, Емилија (2013) „Корпусот на Блаже Конески во „Гралис-мак““, 1. меѓународен симпозиум *Поетиката, стилистика и лингвистиката на текстотворијите* од Блаже Конески во корпусот „Гралис“, Грац, Австрија, 30-31 март 2012 (во печат).

**Единици на латиница:**

- Дуден – Duden. *Grammatik der deutschen Gegenwartssprache* (1995): Hg. u. bearb. von G. Drosdowski in Zusammenarbeit mit P. Eisenberg. Mannheim usw.: Dudenverlag
- Енгел – Engel, Ulrich (1996): *Deutsche Grammatik*. Heidelberg: Groos.
- Матасовиќ – Matasović, Ranko (2002): „Otudiva i neotudiva posvojnost u hrvatskome jeziku“. *Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovje*, vol. 28, br. 1, str. 151-160 (<http://hrcak.srce.hr/68812>, 26.2.2013).

**Извори:**

- Конески, Блаже (1981): „Мостот (поема)“, *Поезија*. Скопје: Култура и др. (Блаже Конески: Избрани дела во седум книги, книга прва), стр. 19-28 (прво издание на *Мостоӣ* 1945).
- Конески, Блаже (1981): „Свети Спиридоне нови“, циклус „Проложни житија“, збирка „Нови циклуси“, во: *Поезија*. Скопје: Култура и др. (Блаже Конески: Избрани дела во седум книги, книга прва), стр. 300-303 (прво издание под наслов *Стари и нови ѹесни* 1979).
- Конески, Блаже (1981): „Секавање за Ѓорета“, циклус „Меѓу дрвјата“, збирка „Нови циклуси“, во: *Поезија*. Скопје: Култура и др. (Блаже Конески: Избрани дела во седум книги, книга прва), стр. 273 (прво издание под наслов *Стари и нови ѹесни* 1979).
- Конески, Блаже (2002): „Допир“, циклус „Црква“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 113 (прво издание на *Црква* 1988).
- Конески, Блаже (2002): „Знамења“, циклус „Послание“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници, Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 34 (прво издание на *Послание* 1987).
- Конески, Блаже (2002): „Над секнатиот бунар“, циклус „Послание“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници, Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 10 (прво издание на *Послание* 1987).
- Конески, Блаже (2002): „Оган“, циклус „Дневник од Нишка Бања“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги,

книга втора), стр. 72 (прво издание на *Дневник од Нишка Бања* 1988).

Конески, Блаже (2002): „Ој лозјено“, циклус „Годишнина“, збирка „Сеизмограф“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 224 (прво издание на *Сеизмоѓраф* 1989).

Конески, Блаже (2002): „По многу години“, циклус „Послание“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници, Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 13 (прво издание на *Послание* 1987).

Конески, Блаже (2002): „Поука“, циклус „Дневник од Нишка Бања“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 75 (прво издание на *Дневник од Нишка Бања* 1988).

Конески, Блаже (2002): „Преобразба“, збирка „Небеска река“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 265 (прво издание на *Небеска река* 1991).

Конески, Блаже (2002): „Црква“, циклус „Црква“, во: *Сиће мои ѹесни*. Скопје: Табернакул (Библиотека Темелници; Блаже Конески: Собрана лирика во три книги, книга втора), стр. 87-90 (прво издание на *Црква* 1988).

Конески, Блаже (2008): „Заклано крувче“, („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 281-305 (Македонска книжевност кн. 15).

Конески, Блаже (2008): „Изложба“ („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 219-226 (Македонска книжевност кн. 15).

Конески, Блаже (2008): „Крчмите“, („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 306-334, (Македонска книжевност кн. 15).

Конески, Блаже (2008): „Љубов“ („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 259-280 (Македонска книжевност кн. 15).

Конески, Блаже (2008): „Песна“, („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 240-244. Битола: Микена. (=Блаже Конески: Македонска книжевност, кн 15).

- Конески, Блаже (2008): „Потез“, („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 231-239 (Македонска книжевност кн. 15).
- Конески, Блаже (2008): „Прочка“, („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 213-218 (Македонска книжевност кн. 15).
- Конески, Блаже (2008): „Чевли“ („Лозје“), *Послание*. Избор и предговор: Матеја Матевски. Битола: Микена, стр. 245-258 (Македонска книжевност кн. 15).

УДК 821.163.3-32.09 Конески, Б. : 811.163.3'367.332.3

**Емилија Бојковска**  
**Бранко Тошовиќ**

## СТРУКТУРА НА ГЛАГОЛСКОПРИЛОШКАТА СИНТАГМА ВО ЗБИРКАТА РАСКАЗИ ЛОЗЈЕ ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ

### 1. Вовед

Во овој труд се разгледуваат групите зборови чиј внатрешен надреден елемент (глава) е глаголскиот прилог и кои се нарекуваат *глаголско<sup>1</sup> прилошки синтагми*<sup>1</sup>. Тие се состојат од глаголски прилог и од елементите чија појава зависи од него. Со оглед на развиеноста на овој вид синтагми и на преземањето на валентноста на глаголот од кој е изведен глаголскиот прилог, тие можат да се сметаат за еден вид зависни реченици и да се наречат *глаголско<sup>1</sup> прилошки реченици*.

Ексцерпцијата на потврдите се врши во збирката Лозје од Блаже Конески, која ги содржи расказите: ЗАКЛАОН КРУЧЕ, ИЗЛОЖБА, КРЧМИТЕ, ЛОЗЈЕ, ЉУБОВ, ПЕСНА, ПОТЕЗ, ПРЕЧЕК, ПРОЧКА и ЧЕВЛИ. Овие текстови се достапни во првиот електронски корпус на македонскиот јазик „Гралис-мак“<sup>2</sup>. Предмет на проучувањето е внатрешната структура на глаголскоприлошката синтагма, и тоа од аспект: а) на изразната форма на јазичните единици што зависат од глаголскиот прилог (т. е. видот синтагми со кои се поврзува глаголскиот прилог) и б) на нивната синтаксичка функција (т. е. улогата<sup>3</sup> што ја имаат јазичните единици во рамките на глаголско прилошката синтагма).

<sup>1</sup> Овој термин е изграден по аналогија на термините *именска синтагма*, *придавска синтагма* итн., во кои внатрешниот надреден елемент е именка, придавка итн.

<sup>2</sup> „Гралис-мак“ се изготвува на Институтот за славистика во Грац, Австрија, во рамките на проектот „Моно- и мултилингвален електронски корпус на македонскиот јазик“, во кој учествуваат Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје и Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје (в. Тошовиќ/Бојковска 2013).